



ул. Македонија 12/3  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: + 389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: dzr@dzr.gov.mk  
www.dzr.gov.mk

Број: 13-142/3

Дата: 10.03.2017

## КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

### Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Јавното претпријатие Улици и патишта - Скопје, (во понатамошниот текст ЈП Улици и патишта), за 2015 година.

Ревизијата изразува неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи за 2015 година, а мислење со резерва за усогласеност со законската регулатива, упатства и воспоставени политики.

Извршена е ревизија на резултатите од спроведување на препораките од Конечниот извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи за 2010 година, при што констатирано е дека истите се делумно спроведени.

При оценка на системот на внатрешни контроли во делот на евиденција на приемот и издавањето на материјалите, резервните делови, автогуми, ситниот инвентар и гориво, ревизијата констатира одредени слабости во магацинското работење на главниот магацин. Основачкиот влог на претпријатието не е упишан во Централниот регистар на РМ. Постои неусогласеност на Правилникот за систематизација на работните места со одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор, а бројот на бодови по кои се врши пресметката на плата, за исто работно место не е прецизно утврден, така што одредени лица кои извршуваат исти работни задачи и должности добиваат различна плата. Кај дел од опремата не е извршено соодветно разграничување по поделни аналитички категории и не е применета соодветна стапка на амортизација, а во однос на признавање на залихите не е во целост применета сметководствената политика на претпријатието. За побарувањата од купувачите кои потекнуваат од 1995 до 2007 година и за кои не постои можност за наплата не е извршено вредносно усогласување.

По однос на наведеното, укажуваме дека одговорните лица во претпријатието треба да преземат активности со кои ќе се воспостави: навремена и точна евиденција при издавањето на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар како и да се вршат периодични усогласувања на фактичката со сметководствената евиденција,

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 1

\_\_\_\_\_

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА - СКОПЈЕ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

утврдување на основачкиот влог и негово упишување во Централниот регистар, забрзување на постапката за одобрување на Правилникот за систематизација на работните места кој ќе биде во согласност со важечката законска регулатива и по кој ќе се врши соодветна пресметка на плата, да се изврши прегрупирање на материјалните средства по аналитички категории и да се применува соодветна стапка на амортизација, конзистентно да се применува сметководствената политика во однос на признавање на залихите и да се изврши вредносно усогласување на побарувањата од купувачите.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 2

\_\_\_\_\_

## 1. Вовед

- 1.1 Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи од страна 12 до 15 заедно со ревизија на усогласеност на Јавното претпријатие Улици и патишта - Скопје (во понатамошниот текст ЈП Улици и патишта) кои се состојат од Биланс на состојба на ден 31 декември (Извештај за финансиската состојба), Биланс на успех за годината која завршува со тој датум (Извештај за добивка или загуба), Преглед на промените на капиталот и резервите за 2015 година, Извештај за паричниот тек, применетите сметководствени политики и образложенија кон финансиските извештаи.
- 1.2 Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2016 година, согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3 Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи на ЈП Улици и патишта за 2010 година и е изразено негативно мислење.
- 1.4 Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот, застапувано од:
- Синиша Ивановски – директор од 26.01.2011 година
- Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.
- 1.5 Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.
- Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 3

\_\_\_\_\_

намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефикасноста на внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на користените сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## 2. Цел, заснованост и период на вршење на ревизијата

2.1 Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради измама или грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со ревизорските наоди.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

- 2.2 Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија.
- 2.3 Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 17.10. до 29.12.2016 година, кај Јавното претпријатие Улици и патишта - Скопје, од тим на Државниот завод за ревизија .

### **3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките**

На 24.01.2012 година, извршена е ревизија на резултатите од спроведување на препораките дадени во Конечниот извештај на ОДР за 2010 година и издаден е Преглед за статусот на спроведување на препораките. Од содржината на презентираниите податоци во прегледот, ревизијата констатира дека претпријатието делумно презело мерки за дадените препораки.

### **4. Наоди и препораки**

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на ревизија на ден 16.01.2017 година.

#### **4.1 Внатрешни контроли**

- 4.1.1 Со цел да се утврди функционирањето на внатрешните контроли во делот на евиденција на приемот и издавањето на материјалите, резервните делови, автогуми, ситниот инвентар и гориво во ЈП Улици и патишта, ревизијата на 07.12.2016 година, изврши увид и спроведе тест-броење на 21 ставка во главниот магацин при што се констатираа одредени слабости во магацинското работење. Имено, залихите во магацинот не се означени и тешко се идентификуваат што создава потешкотии при вршење на физичкиот попис. Исто така, издавањето на одредени материјали, резервни делови и автогуми од главниот магацин, не се евидентира во временскиот период во кој настанала промената, односно за 10 и 11 месец 2016 година за одредени артикли не се изготвени магацински издатници. Ваквиот начин на несоодветно магацинско работење е последица на нефункционирање на системот на внатрешни контроли, што не е во согласност со Процедурата за набавка и трошење на залихите во ЈП Улици и патишта.

#### **Препораки:**

1. Лицето кое е задолжено за главниот магацин при издавањето на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар да воспостави

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 5

\_\_\_\_\_

навремена и точна евиденција поткрепена со соодветен документ - издатница.

2. Одговорното лице на ЈП Улици и патишта да воспостави пракса на периодични усогласувања на фактичката состојба на залихите во магацините со сметководствена евиденција.

## **4.2 Усогласеност со закони и прописи**

- 4.2.1. Со Одлука бр. 02-8800/7 од 08.10.1992 година ЈКП Комуналец Скопје е поделено на четири јавни претпријатија за вршење на комунални дејности и со заведување во судскиот регистар на Окружниот суд во Скопје под бр.19253/92 од 29.12.1992 година ЈП Улици и патишта започнало да функционира како самостоен правен субјект. Претпријатието од 2001 година, со упис во судскиот регистар - регистарска влошка бр.020392157 - 7 - 09-000 е регистрирано во Јавно трговско друштво каде што не е наведен износ на основачкиот влог, односно не е впишана вредноста на основната главнина на претпријатието, која според сметководствената евиденција изнесува 23.185 илјади денари, што не е во согласност со член 21 од Законот за трговските друштва и член 10 од Законот за јавни претпријатија, со кој се уредува износот на средствата за основање и начинот на нивно обезбедување. Ваквата состојба произлегува од неизвршениот делбен биланс на ЈКП Комуналец и не дава уверување за реално и објективно прикажување на основачкиот влог на претпријатието.

### **Препорака**

Надлежните органи на претпријатието во соработка со основачот Град Скопје, да ги преземат потребните активности за утврдување на основачкиот влог на претпријатието и да извршат негово упишување во Централниот регистар на РМ.

- 4.2.2. ЈП Улици и патишта на крајот на 2015 година има искажано учество во вложувања во износ од 685 илјади денари. Овој износ претставува евидентирана сметководствена вредност на обични акции во деловна банка, со состојба од 31.12.2004 година (129 акции по вредност од 5.310 денари). Во ноември 2006 година, добиено е известување од Централниот депозитар дека акциите кои ги поседувало јавното претпријатие во банката се префрлени на сметката за хартии од вредност на Министерството за финансии, заради спроведување на Одлуката на министерството за јавна берзанска аукција. ЈП Улици и патишта во јануари и ноември 2009 година има поднесено тужба со која е тужена Република Македонија - Министерство за финансии за надомест на штета за бесправно продавање на акциите и за изгубена добивка. Според

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

укажувањата на одговорните лица во претпријатието, до денот на вршењето на ревизијата не се преземени процесни дејствија по оваа тужба.

### **Препорака**

Надлежните лица на претпријатието по завршување на судската постапка да преземат соодветни активности во однос на сметководствената евиденција на акциите.

4.2.3. Правилникот за систематизација на работните места во ЈП Улица и патишта бр. 04-719 од 25.02.2013 година, не е усогласен со член 14 од Законот за вработените во јавниот сектор каде што е дефинирана класификацијата на работните места во јавниот сектор и член 37 од Законот за јавните претпријатија со кои е дефинирана поделбата на вработените во јавните претпријатија и тоа: работни места на јавни службеници, работни места на даватели на јавни услуги во јавните претпријатија и работни места на помошно-технички лица. Во текот на 2015 и 2016 година, од страна на јавното претпријатие подготвен е нов Правилник во согласност со важечката законска регулатива, но истиот сеуште не е одобрен од страна на Управниот одбор на претпријатието и Министерството за информатичко општество.

Неприменувањето на важечките законски одредби во однос на класификацијата на работните места не обезбедува соодветна категоризација на вработените во претпријатието, односно утврдување на групата, подгрупата, категоријата и нивото каде што припаѓа работното место, како и општите, посебните услови и описот на работите и работните задачи за секое работно место.

### **Препорака**

Одговорното лице на субјектот да преземе мерки и активности за забрзување на постапката за одобрување на Правилникот за систематизација на работните места кој ќе биде во согласност со важечката законска регулатива.

4.2.4. Со извршениот увид во начинот на пресметка и исплата на плати и надоместоци на плати на вработените за 2015 година, ревизијата го констатира следново:

- Колективниот договор на ниво на работодавач донесен на 15.02.2008 година не е усогласен со Правилникот за систематизација на работните места во ЈП Улицы и патишта, односно во Колективниот договор дадени се коефициенти на сложеност на работните места за утврдување на основната плата, иако платата се исплаќа согласно бодовите за секое работно место утврдени со Правилникот за систематизација на работните места;

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 7

\_\_\_\_\_

- Пресметката на плати во ЈП Улица и патишта се врши според бодови по работни места утврдени во Правилникот за систематизација на работните места. Бројот на бодови за исто работно место не е прецизно утврден, односно даден е во распон, така што на одредени лица кои извршуваат работни задачи и должности за исто работно место утврдени им се различни бодови. Ваквата состојба ги става вработените во нерамноправна положба, за исто работно место, работни задачи и обврски да имаат различна плата;
- За секое воведување на прекувремена работа, работа на државен празник и ноќна работа, ЈП Улица и патишта го нема претходно известно подрачниот Државен инспекторат на трудот, односно немаат доставено писмено известување до Државниот инспекторат за труд, што не е во согласност со член 117, член 127 и член 148 од ЗРО. По укажување на ревизијата, директорот има донесено Одлука бр.02-315/1 од 23.01.2017 година, со која се задолжува лице да ги врши работите поврзани со доставување известувања до подрачниот Државен инспекторат на труд.

#### Препораки:

1. Одговорното лице на субјектот да преземе мерки и активности за донесување на Колективен договор на ниво на работодавач кој ќе биде усогласен со новиот Правилник за систематизација на работните места.
2. Одговорното лице навремено да доставува писмено известување до Државниот инспекторат на трудот за секое воведување на прекувремена работа, работа на државен празник и ноќна работа.

### 4.3 Финансиски извештаи

4.3.1 Со извршените детални постапки во поделните аналитички категории на групата материјални средства и верификација на пресметаната амортизација, ревизијата констатира дека не е извршено нивно правилно групирање и распоредување по пропишаните групи на амортизација и годишните стапки за амортизација. Дел од опремата (ваљаци и мешалки) евидентирани се во групата - компјутерска опрема и патнички возила наместо во групата - опрема со што истите се амортизирани со стапка од 25% наместо со стапка од 10%. Несоодветното разграничување на опремата и несоодветната примена на годишните амортизациони стапки кај дел од опремата не е во согласност со МСС 16 од Правилникот за водење сметководство и има влијание врз искажаните трошоци за амортизација, акумулираната амортизација и сегашната вредност на материјалните средства.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 8

\_\_\_\_\_



### Препорака

Имајќи во предвид дека овие материјални средства се целосно амортизирани, ревизијата дава препорака да се изврши нивно прегрупирање по аналитички категории, а ново набавените средства да се евидентираат на соодветните групи на материјалните средства.

4.3.2 За потребите на Сектор - сообраќај набавени се алати за оптичка мрежа во износ од 866 илјади денари, кои не се сметководствено евидентирани на сметката Залиха на суровини, материјали, резерни делови и ситен инвентар, ниту се врши материјално задолжување и раздолжување на истите, што не е во согласност со МСС 2 од Правилникот за водење сметководство и член 471 и 472 од Законот за трговски друштва. Ваквата појава ја нарушува конзистентноста на сметководствената политика на претпријатието, во однос на признавање на залихите и има влијание на реално и објективно искажување на позицијата залихи во Билансот на состојбата на ден 31.12.2015 година.

Набавките кои се извршени за овој Сектор во 2016 година по укажување на ревизијата се сметководствено евидентирани на сметката Залиха на суровини, материјали, резерни делови и ситен инвентар и извршено е материјално задолжување и раздолжување на истите.

### Препорака

Одговорните лица на субјектот да преземат активности за воведување на целосна и точна сметководствена и материјална евиденција при прием и издавање на ситниот инвентар.

4.3.3 Со извршениот увид во аналитичката евиденција и старосната структура на побарувањата на ден 31.12.2015 година, ревизијата ги констатира следниве состојби:

- Во сметководствената евиденција на претпријатието искажани се побарувања од купувачите во износ од 155.768 илјади денари од кои 54.512 илјади денари немаат соодветна поткрепувачка документација (договори, нецелосни градежни книги), потекнуваат од минати години (1995-2007 година) и не се утужени. За овие сомнителни и спорни побарувања не е извршено вредносно усогласување што не е во согласност со МСС 18 од Правилникот за водење сметководство и точка 28 од Правилникот за сметководствени политики на ЈП Улици и патишта. Неизвршеното вредносно усогласување на сомнителните и спорни побарувања влијае на реално и објективно прикажување на побарувањата во трговските книги, преценување на добивката, на квалитетот на финансиските извештаи и информациите што ги даваат истите;

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

- Од страна на пописната комисија, за дел од побарувањата не е утврдена старосната структура ниту пак се обезбедени писмени потврди за салдата, што не е во согласност со член 7 точка 2 од Правилник за начинот на вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот и не дава уверување за реално и објективно прикажување на состојбата на побарувањата на ден 31.12.2015 година;
- Имајќи во предвид дека голем дел од побарувањата потекнуваат од минати години, а не се преземени навремени активности и мерки од одговорните лица за нивна наплата, истите согласно член 360 од Законот за облигациони односи каде општиот рок на застареност е 5 години, се застарени и не постои можност за нивна наплата. Поради ова Пописната комисија, дала предлог да се изврши отпис на побарувањата во износ од 34.528 илјади денари, но од страна на Управниот одбор истиот не е прифатен.

### **Препорака**

Надлежните органи за управување и раководење со претпријатието да преземат мерки и активности за:

- спроведување на соодветна сметководствена евиденција на сомнителните и спорни побарувања;
- да пристапат кон квалитетно извршување на пописот на средствата и изворите на средствата согласно законските прописи со што ќе се утврди фактичката состојба и ќе се достават поткрепувачки информации до надлежните органи за отпишување на дел од побарувањата.

### **Основ за изразување на мислење**

Вкупен ефект од изнесените наоди, во точките од 4.2 и 4.3 кои се основ за изразување мислење се неупишаниот основачки влог на претпријатието во Централниот регистар на РМ., несоодветно разграничување на опремата по поделни аналитички категории и примена на несоодветна стапка на амортизација и неизвршено вредносно усогласување на побарувањата кои потекнуваат од минати години и за кои не постои можност за наплата.

## **5. Ревизорско мислење**

### **Мислење за финансиски извештаи**

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.3. финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЈП Улици и патишта -

---

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор 10

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА - СКОПЈЕ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

Скопје на ден 31 декември 2015 година како и финансиската успешност и паричните текови за годината која завршува со тој датум, во согласност со применливата рамка за известување.

**Мислење за усогласеност со закони и прописи**

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 4.2. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи на Јавното претпријатие Улици и патишта - Скопје, се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 11

\_\_\_\_\_

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА - СКОПЈЕ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА-СКОПЈЕ				
БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2015 ГОДИНА				
				во 000 денари
Опис на позицијата	Образло- женија	2015	2014	
Приходи од продажба	3.1	231.488	224.324	
Останати приходи	3.2	9.852	6.654	
<b>Вкупни приходи од работењето</b>		<b>241.340</b>	<b>230.978</b>	
Трошоци за сировини и други материјали	3.3	75.225	71.244	
Трошоци за услуги	3.4	14.035	20.409	
Плата, надоместоци на плата и останати трошоци за вработените	3.5	91.114	85.671	
Трошоци за амортизација	3.6	6.523	6.218	
Останати трошоци од работењето	3.7	5.159	4.872	
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	3.8	6.984	469	
Останати расходи	3.9	1.887	21.156	
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>200.927</b>	<b>210.039</b>	
Финансиски приходи	3.10	285	1	
Финансиски расходи	3.11	1.170	1.651	
<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ</b>		<b>39.528</b>	<b>19.289</b>	
<b>ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		<b>39.528</b>	<b>19.289</b>	
Данок од добивка		4.812	2.146	
<b>НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА</b>		<b>34.716</b>	<b>17.143</b>	

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 12

\_\_\_\_\_

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА - СКОПЈЕ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА-СКОПЈЕ			
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ			
			во 000 денари
Опис на позицијата	Образло- женија	2015	2014
<b>Актива</b>			
<b>Тековни средства</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	4.1	26.672	413
Побарувања од купувачи	4.2	154.524	140.326
Побарувања за дадени аванси	4.3	1.244	528
Побарувања од вработените		0	9
Останати побарувања	4.4	66	223
Краткорочни финансиски средства	4.5	460	250
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР)	4.6	161	183
Залихи	4.7	10.307	15.961
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>193.434</b>	<b>157.893</b>
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	4.8	26	67
Материјални средства	4.9	39.268	30.699
Долгорочни финансиски средства	4.10	685	685
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>39.979</b>	<b>31.451</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>233.413</b>	<b>189.344</b>
<b>Пасива</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни обврски спрема добавувачите	4.11	90.834	89.801
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции		0	58
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	4.12	69.407	79.914
Обврски спрема вработените	4.13	13.549	12.811
Останати краткорочни обврски и краткоорчни резервирања	4.14	411	367
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди (ПВР)	4.15	36.690	18.587
<b>Вкупно краткорочни и долгорочни обврски</b>		<b>210.891</b>	<b>201.538</b>
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина - запишан и уплатен капитал	4.16	23.185	23.185
Реавалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	4.17	88	88
РЕЗЕРВИ	4.18	752	752
ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	4.19	36.219	53.362
ДОБИВКА ОД ТЕКОВНАТА ГОДИНА	4.20	34.716	17.143
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>22.522</b>	<b>(12.194)</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>233.413</b>	<b>189.344</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 13

\_\_\_\_\_

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА - СКОПЈЕ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА-СКОПЈЕ							
П Р Е Г Л Е Д							
НА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ							
во 000 денари							
О П И С	ОСНОВНА ГЛАВНИНА ЗАПИШАН И УПЛАТЕН КАПИТАЛ	РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ	ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	ДОБИВКА ОД ТЕКОВНАТА ГОДИНА	ЗАГУБА ОД ТЕКОВНАТА ГОДИНА	ВКУПНО
Состојба 01.01.2014 година	23.185	88	752	(53.362)	17.143		(12.194)
Уплати на акции							0
Добивка за деловна година					34.716		34.716
Распределба на добивката за претходна година во корист на капиталот и резервите							0
Ревалоризациона резерва за годината							0
Загуба за деловна година							0
Покривање на загубата на терет на капиталот							0
Покривање на загубата од работењето од поранешни години				17143	(17.143)		0
Состојба 31.12.2015 година	23.185	88	752	(36.219)	34.716	0	22.522

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 14

\_\_\_\_\_

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА - СКОПЈЕ**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ УЛИЦИ И ПАТИШТА-СКОПЈЕ	
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК ЗА 2015 ГОДИНА	
	во 000 денари
	2015/2014
<b>ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ</b>	
<b>НЕТО ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	<b>34.716</b>
Амортизација	6.523
<b>Готовински текови од работење</b>	<b>41.239</b>
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	(14.198)
ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ	(716)
ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	9
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	157
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	(210)
ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	22
ЗАЛИХИ	5.654
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ	1.033
ПРИМЕНИ АВАНСИ, КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	(58)
КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ	(10.507)
ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ	738
ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА	44
ОДЛОЖЕНИ ПЛАЌАЊА НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ (ПВР)	18.103
<b>Нето готовински текови од оперативно работење</b>	<b>41.310</b>
<b>ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНО РАБОТЕЊЕ</b>	
Нематеријални и материјални вложувања	(15.051)
<b>Нето готовински текови од инвестиционо работење</b>	<b>(15.051)</b>
<b>ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ</b>	
Обврски по долгорочни кредити	0
Капитал	
<b>Нето готовински текови од финансиско работење</b>	<b>0</b>
<b>НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>	<b>26.259</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА</b>	<b>413</b>
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА</b>	<b>26.672</b>

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор 15

\_\_\_\_\_